

ПРОГРАМА

за работа

на Македонска – Руска Стопанска Комора
за 2012 година

Вовед

За правилно подготвување, но и димензионирање на програмата за работа на Македонска- Руска Стопанска Комора за 2011 година, приоритетно место треба да имаат континуираниот процес за понатамошно систематско продлабочување на веќе создадените односи со руските партнери и истовремено вложување на додатни напори за изнаоѓање нови релевантни асоцијации и стопански субјекти, кои ќе можат да одговорат на интересите на нашите членки.

Во таа насока соодветно внимание треба да се посвети на структурната производна застапеност на нашите членки во промовирањето и експанзијата на рускиот пазар – се има во вид градежништвото, текстилната, прехранбената индустрија, туризмот и други стопански гранки.

Во функција на овие генерални насоки во работата на Комората, треба да се планира бројот, начинот на промовирањето и презентирањето на квалитативните и квантитативните производни капацитети на нашите членки, посетите на меѓународните изложби и саеми во Русија, обемот на службените и групни патувања на наши претставници во Русија и обратно.

Македонска-Руска Стопанска Комора во наредниот период, консеквентно ќе работи во склад со законските прописи на Република Македонија, ќе соработува на договорна основа со надлежните министерства при Владата на РМ, стопанските комори во Македонија, ќе ги спроведува во живот заклучоците на Собранието на Комората и почитува одлуките на Управниот одбор. Своите настапи и реализација на работните задачи ќе ги сообрази со законските одредби, меѓународните стандарди, условите и обичаите кои се применуваат на територијата на Руската Федерација.

Покрај секојдневните оперативно- технички и административни работи за свое функционирање и потребите на членките, Македонска- Руска Стопанска Комора предвидува:

Во првиот квартал на 2012 година;

- ☞ Одржување седница на Собранието на Македонска- Руска Стопанска Комора на кое ќе се разгледа информацијата за работата на Комората во изминатата 2010 год. како и работата во првиот квартал и евентуално корегирање, дополнување и измени во програмата, соодветни на актуелните или новосоздадените услови.
- ☞ Организација на учество на сајмот ПРОДЕКСПО 2012 во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија на македонските компании од индустрија за производство на вино.
- ☞ Организирање на јавна трибина во соработка со Стопанска комора на Македонија на тема посветена на влезот на Руската Федерација во Светската Трговска Организација.
- ☞ Организирање на заедничка јавна трибина со Амбасадта на Руската Федерација посветена на македонско руските економски односи со посебен осврт на соработката со руските региони односно привлекувањето инвеститори и создавање на мешовити компании.
- ☞ Посета на компанији членки на коморите во соработка со Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија
- ☞ Подготовка на плановите за реализација на програмите на одредени групации за вториот квартал во 2011 година.
- ☞ Промовирање на Македонска-Руска Стопанска Комора низ општините на Република Македонија

Во вториот квартал на 2012 година;

- ☞ Учество на претставници на комората во владиниот тим за привлекување на руски инвеститори
- ☞ Подготовка на бизнис форум во Република Македонија со учество на Стопанските Комори на Калуга и нивните членови
- ☞ Реализација на проектот за промоција на Република Македонија во руските региони подготвен од
- ☞ Маркетинг промоција на македонското стопанство преку руски медиуми
- ☞ Посета на македонски компании на средби во организација на комората во соработка со партнерските руски комори врз основа потпишаните спогодби

Во третиот квартал на 2012 година;

- ☞ Одржување на бизнис форум во неколку градови во Македонија согласно програмата за посета и учество на руски партнери,
- ☞ Учество во работата на работната група за трговско-економска соработка при меѓувладина комисија со цел истражување и припрема на анализи за што поголемо вклучување на македонското стопанство во руските системи – енергетика, земјоделие, металургија, туризмот, изведување на градежни работи во и надвор од територијата на Руската Федерација;
- ☞ Организација на 4 учество на саемот МИР ПИТАНИЕ 2012 во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија на македонските компании производители на свежо овошје и зеленчук и индустрија за преработка.

Во четвртиот квартал на 2012 година;

- ☞ Селекција на конструктивните партнери од Руската Федерација, на кои треба да се посвети поголемо внимание за создавање услови за долгорочна и систематска соработка во интерес на двете страни. По изборот на перспективните руски партнери, посебно ќе биде припремена програма за продлабочување и проширување на соработката;
- ☞ На основа остварените резултати и позитивните искуства во соработката со руските партнери, Македонска-Руската комора за стопанска соработка ќе подготви програма за работа во 2013 година, која ќе се разликува од Програмата за 2012 година по нејзиното конкретизирање и детализирање на субјектите, стоките, формите и обемот на соработка;
- ☞ Комората, како фактор за унапредувањето на Македонско- Руската стопанска соработка, треба да биде вклучена во владините тела од доменот на стопанската соработка со Руската Федерација и да избори прифаќање на сопствените ставови на база остварените резултати;
- ☞ Во програмата за четвртиот квартал ќе бидат вклучени и активности, кои ќе произлезат од новите сознанија во работата со руските регионални комори и компании со кои ќе развиваме соработка.

Скопје, 23 Декември 2011 год.